

**РАКОМЕТЕН КЛУБ
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, БИТОЛА**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 23
 Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Известај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и раководството на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме, дека кај побарувањата од купувачи во износ од 194 илјади денари (белешка 13) и останати краткорочни побарувања во износ од 4.827 илјади денари (белешка 16) Друштвото не направи проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување на загубата, согласно прифатената сметководствена политика, објавена во овие финансиски извештаи. Расположливите податоци и информации не ни овозможиле да направиме сопствена проценка и да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на побарувања од купувачи, останати краткорочни побарувања и АВР, кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото, со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Со постапки на ревизија утврдивме дека не е пресметана амортизација на Недвижностите, постројките и опремата за годината која завршува на 31.12.2023. Ние не бевме во состојба да пресметаме колкав би бил износот на амортизацијата за 2023 година. Постапувајќи на ваков начин Друштвото го преценило финансискиот резултат за тековната 2023 година

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз одредени йрашања

Како што е презентирано во Белешката 2.3 кон придружните финансиските извештаи, Друштвото на датумот на известување акумулираната загуба изнесува 2.189 илјади денари (2022: 2.241 илјади денари), додека пак тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 715 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството на Друштвото оценува дека претпоставката за континуитет применет при подготовка на овие финансиски извештаи е соодветна имајќи ја во предвид намерата на сопственикот, да продолжи со поддршката на Друштвото во период не пократок од 12 месеци од датумот на писмото.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 9 јули 2024 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи	5	431	23
Останати приходи	6	14.552	21.846
Вкупно оперативни приходи		14.983	21.869
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-1.506	-1.682
Плати и надоместоци за вработените	8	-931	-400
Амортизација			
Останати оперативни расходи	9	-12.471	-19.680
Вкупно оперативни расходи		-14.908	-21.762
Добивка од оперативно работење		75	107
Финансиски приходи	10	8	
Добивка пред оданочување		83	107
Данок на добивка		-29	-61
Добивка по оданочување		54	46
Основна заработувачка по акција (во денари)	11	215	182

Генерален Директор

Горан Петровски

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Нето добивка за периодот		54	46
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба			
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		54	46

**Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	12	68	68
Вкупно долгорочни средства		68	68
Побарувања од купувачи	13	194	194
Останати краткорочни побарувања	14	4.827	5.423
Парични средства	15	1.355	465
Вкупно тековни средства		6.376	6.082
ВКУПНО СРЕДСТВА		6.444	6.150
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		1.542	1.542
Нераспределена добивка		-2.187	-2.241
Траен капитал		-645	-699
Обврски према добавувачи	16	1.362	1.816
Обврски по краткорочни кредити	17	4.978	4.510
Останати краткорочни обврски	18	749	523
Вкупно тековни обврски		7.089	6.849
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		6.444	6.150

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 17.03.2024 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РСМ

Генерален Директор

Горан Петровски

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината завршена на 31 декември 2023 година**

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добив./загуба	Вкупно
Состојба 1.01.2023	1.542		-2.241	-699
Сеофатна добивка				
Добивка за 2023 година			54	54
Вкупна сопфатна добивка			54	54
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2023	1.542		-2.187	-645

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добив./загуба	Вкупно
Состојба 1.01.2022	1.542		-2.287	-745
Сеофатна добивка				
Добивка за 2022 година			46	46
Вкупна сопфатна добивка			46	46
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2022	1.542		-2.241	-699

**Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка/загуба	54	46
Амортизација		
Побарувања од купувачи		177
Побарувања за дадени аванси		
АВР		
Останати краткорочни побарувања	596	-1.520
Обврски спрема добавувачи	-454	1.312
Останати краткорочни обврски	226	326
ПВР		
Нето парични приливи од деловни активности	422	341
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства		
Материјални права		
Краткорочни финансиски средства		
Продажба/расход на НПО		
Нето парични приливи / одливи од инвестициони активности		
В. Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	468	-310
Останато		
Нето парични одливи од финансиски активности	468	-310
СМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	890	31
Парични средства на почетокот на годината	465	435
Парични средства на крајот на годината	1.355	465

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за спортски активности Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер 2 АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско Друштво основано со 250 акции со номинална вредност од 100 евра за една акција или 1.542 денари во денарска противвредност. Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 29.06.2015 година под ЕМБС бр. 7049510. Основна дејност на Друштвото според НКД број 93.12 се Дејност на спортски клубови.

Просечниот број на вработени во Друштвото во 2023 година изнесува 3 лице (2022: 1 лице).

Седиштето на Друштвото е на ул. "Климент Охридски" Бр. 21 Битола.

Овластено лице на Друштвото е Горан Петровски

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2023 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорства, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се како што следи:

Компјутери	20%
Опрема, мебел и деловен инвентар	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Акционерски капитал и акумулирани добивки/загуби

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од уплати на акционерите во Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираните добивки/загуби ги вклучува нераспределената добивка/загуба од претходните години, како и загубата по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред оданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред оданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции. Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.16. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од помал број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити	4.978	4.510
Парични средства	-1.355	-465
Нето обврски по кредити	3.623	4.045
Капитал и резерви	-647	-699
% на кредитна задолженост	-559,97%	-578,68%

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба во земјата	431	23
Вкупно	431	23

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од донации и спонзорства	14.552	21.108
Приходи од отпис на обврски		299
Останато		439
Вкупно	14.552	21.846

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени материјали	1.506	1.682
Вкупно	1.506	1.682

8. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	931	400
Вкупно	931	400

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Транспортни и ПТТ услуги	1.113	1.064
Наемнини	752	972
Трошоци од отпис на побарувања		17
Трошоци по договор за дело (ракометари)	9.684	15.999
Останато	922	1.628
Вкупно	12.471	19.680

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Останати финансиски приходи	8	-
Вкупно	<u><u>8</u></u>	<u><u>-</u></u>

11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	53.667	45.553
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>250</u>	<u>250</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>215</u></u>	<u><u>182</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола, нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции. Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

12. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2023	45	23	68
Нови набавки			0
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2023	45	23	68
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	-	-	-
Амортизација	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-
Состојба 31.12.2023			
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	45	23	68

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2022	45	23	68
Нови набавки			
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2022	45	23	68
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2022	-	-	-
Амортизација	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-
Состојба 31.12.2022			
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	45	23	68

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	194	194
Вкупно	194	194

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2022
Останати побарувања	111	2.657
ABP	4.716	2.766
Вкупно	4.827	5.423

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметки	100	32
Благајна	1	1
Девизни сметки	1.254	432
Вкупно	1.355	465

16. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	3	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.362	1.816
Вкупно	1.362	1.816

17. ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за примени позајмици	4.978	4.510
Вкупно	4.978	4.510

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за данок од добивка		21
Обврски за даноци и придонеси на плата	751	502
Вкупно	751	523

19. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
УСД	55,65	57,65
ЕУР	61,49	61,49

20. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќања по кредитни обврски, бидејќи истото во тековната 2023 година не користи банкарски кредити.

Во тековната 2023 година Друштвото не се јавува во ниту еден судски спор како тужена страна.

21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА				
	(002+009+020+021+031)	001		67,958	67,958
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА				
	(003+004+005+006+007+008)	002		0	0
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА				
	(010+013+014+015+016+017+018+019)	009		67,958	67,958
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013		44,958	44,958
12.	Транспортни средства	014		23,000	23,000
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			

број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		1,660,256	3,316,452
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		304,465	2,851,205
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		193,837	2,776,855
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		36,278	
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051		74,350	74,350
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		1,355,791	465,247
52.а.	Парични средства	060		1,355,791	465,247
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		4,715,901	2,765,902
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		6,444,115	6,150,312
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		-645,571	-699,238
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		1,542,250	1,542,250
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		943,470	897,917

67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		3,184,958	3,184,958
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		53,667	45,553
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		7,089,686	6,849,550
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		7,089,686	6,849,550
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1,362,614	1,815,780
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		19,274	127,295
91.	Обврски кон вработените	100		44,181	69,924
92.	Тековни даночни обврски	101		685,362	326,096
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		4,978,255	4,510,455

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			

100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		6,444,115	6,150,312
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија

0

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

0

На ден

29.02. 2024 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Во,

0

0

На ден

29.02. 2024 година

Потпис

			Период										Контролор														
1	2	3	0	7	0	4	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси														

Назив на друштвото

РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД БИТОЛА

Адреса, седиште и телефон

0

0

0

Адреса за е-пошта

0

Единствен даночен број

4 0 0 2 0 1 5 5 4 1 8 1 1

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. 2023 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		14,982,750	21,869,296
2.	Приходи од продажба	202		430,500	23,297
3.	Останати приходи	203		14,552,250	21,845,999
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		14,918,050	21,762,246
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1,664,753	1,686,892
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1,941,427	2,302,086
11.	Останати трошоци од работењето	212		10,381,229	17,356,081
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		930,641	400,205
12.а.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		545,776	272,910
Реден		Ознака	Број на	Износ	

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	белешка	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		36,807	15,239
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		254,228	112,056
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		93,830	
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218			
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			16,982
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		8,107	0
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		2	
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		8,105	
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		0	0
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година

1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		72,807	107,050
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		72,807	107,050
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		19,140	61,497
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		53,667	45,553
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		3	2
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		53,667	45,553
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		53,667	45,553
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2023 година

Реден		Ознака	Број на	Износ
-------	--	--------	---------	-------

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	белешка	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		53,667	45,553
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		53,667	45,553
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		53,667	45,553
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
				5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0

21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			
-------	---	-----	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

0

На ден

29.02. 2024 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Во,

0

0

На ден

29.02. 2024 година

Потпис

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола Генералниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на РК Еурофарм Пелистер 2 АД, Битола во текот на 2023 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2023 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Одборот на директори на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2023	2022
Приходи	431	23
Останати приходи	14.552	21.846
Вкупно оперативни приходи	14.983	21.869
Потрошени материјали и ситен инвентар	-1.506	-1.682
Плати и надоместоци за вработените	-931	-400
Амортизација		
Останати оперативни расходи	-12.471	-19.680
Вкупно оперативни расходи	-14.908	-21.762
Добивка од оперативно работење	75	107
Финансиски приходи	8	
Добивка пред оданочување	83	107
Данок на добивка	-29	-61
Добивка по оданочување	54	46
Основна заработувачка по акција (во денари)	215	182

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

	2023	2022
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	68	68
Вкупно долгорочни средства	68	68
Побарувања од купувачи	194	194
Останати краткорочни побарувања	4.827	5.423
Парични средства	1.355	465
Вкупно тековни средства	6.376	6.082
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.444	6.150
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	1.542	1.542
Нераспределена добивка	-2.187	-2.241
Траен капитал	-645	-699
Обврски према добавувачи	1.362	1.816
Обврски по краткорочни кредити	4.978	4.510
Останати краткорочни обврски	749	523
Вкупно тековни обврски	7.089	6.849
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	6.444	6.150

Треба да се напомене дека реализација на спортските активности е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Битола, мај 2024 година

Генерален директор